

Зошто кога ќе се тргне во некаква полициска акција за заплenuвање нелегално оружје или за гонење криминалци, албанскиот фактор во земјава веднаш реагира во стилот - сега ќе биде војна, ги кршите правата на Албанците...? Се нудат оставки, се закануваат со растурање коалиции, криминалците се поистоветуваат со жртви. Државата била репресивна, го кршела законот, тепала жени и деца... Оваа реторика и фразеологија е длабоко всадена во колективниот ум на најголемата малцинска етничка заедница во државата. Таа како таква се одржува и функционира не со години, туку со децении. И не само овде, туку и на пошироките простори од регионот кој нè опкружува. Танушевци е редовното дежурно место за предизвикување кризи за дневнополитички потреби. И власта и опозицијата, без оглед на етничкиот предзнак, знаат вешто и умешно да ги користат.



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Танушевци е селото кое е идеално географски поставено за тестирање на безбедносната способност на македонските органи. Се наоѓа на македонско-српската граница во делот кон Косово, избилува со локации погодни за увежбување на потенцијални борци, а неколку години наназад е претворено и во своевиден магацин за



ГРАНИЧНА ЗОНА САМО ЗА НА ТАБЛА, ВО ПРАКТИКАТА - ШВАЈЦАРСКО СИРЕЊЕ

ТАНУШЕВЦИ Е БАНДИТЕ ОД НА

складирање оружје и муниција на бандите, кои се незадоволни од уставно-правниот поредок на македонската држава.

Танушевци е слабост за македонските власти, без оглед дали се сегашни или минати. Било и сè уште претставува пораз на безбедносните ресурси на државата. И двајца полицајци да влезат во него, Владата е пред сериозен консензус околу нејзиното опстојување. Тоа го покажа последната акција, кога заради две заплени пушки и гонење на криминални типови, заменик-министерот за внатрешни работи реши да поднесе оставка. Откако виде дека така не ја бива работата и отиде на рапорт кај Груевски, ја подвитка опашката и се врати таму каде што го поставиле коалиционите партнери.

Танушевци е слабост и за албанскиот политички фактор во земјава. Тоа е бастион на врвното подземје, па секој сака да го контролира, макар и по две куќи да држи во него. Танушевци е предизвик за секој криминалец со терористичко-разбојнички манири. Не може секој таму "фраер" да се прави. Само најголемите во тој занает ја имаат честа да го запоседнат. Тоа не е мала работа. За да се дојде до Танушевци навистина треба да се поминат многу врати.

Селото е своевидна Сорбона за бандите на експаравојската на ОНА, АНА

или на ним сличните. Поради тоа и политичките елити од албанскиот корпус се тепаат меѓу себе кој ќе ја држи контролата врз ова стратешко место. Некој ќе дофрли во стилот - кој го има Танушевци, тој ги добива изборите. Смешно, но сосема реално.

Селото гравитира и кон Косово, па оттука влијанието е двоенаменско. Познати се стратешките врски на криминалните групи од двете страни на границата, па покрај политичкото влијание кое сакаат да го прикажат, бандите имаат и свои економски интереси. Високо-развиениот шверц на оружје и на дрога во тој дел на границата е одлична основа за брзо збогатување на криминалните групации. Колку властите се вмешани во тие зделки можеме само да нагледуваме.

ХОХШТАПЛЕРИТЕ ПОМОГНАТИ ОД ХОХШТАПЛЕРИ

Овие состојби ѝ се добро познати на американската разузнавачка служба ЦИА. Редовно во нејзините извештаи се запишани девијациите кои се случуваат во граничниот појас. Ќе се добие впечаток дека се наоѓаме на колумбиско-венецуелската граница, а не на терито-

ЧКИОТ И НАРКО БИЗНИСОТ

ријата на Европа. Разочарува фактот што сè тоа се случува во регион каде има најголема концентрација на западни воени и цивилни сили на континентот. Со тоа се докажува неколкугодишната неспособност на меѓународната заедница да ги запре процесите кои имаат антиевропски вредности. Она на што се работи е само бележење и набљудување на настаните кои се случуваат во овој појас.

Никој не се осудува да почне акција за елиминирање на шверцерите, криминалците и вооружените групи од тие подрачја. Ако западните земји постојано повторуваат дека тоа е дел од работата на македонските безбедносни органи, односно да се справуваат со групите кои ги спроведуваат тие дејства, тогаш мора категорично да се напомене дека дел од работата на меѓународните сили на Косово е да не дозволуваат пропуштање на криминогени форма-

ции на македонска територија.

Во краен случај, за овие неколку години колку што КФОР и УНМИК се распоредени на Косово, требаше да пристапат во непоколеблива акција за уништување на подземните сили кои се остатоци од некогашните "терор-групи". Но, не само што не го направија тоа, туку со толеранцијата и со преземањето мерки, овозможија тие да се развијат во повисок стадиум. Со тоа шверцерските групи на Косово и малите вооружени формации станаа едни од најопасните не само на Балканот, туку и во Европа. За нив граница не постои, не ги почитуваат законите, не се плашат од безбедносните служби, ги потценуваат способностите на војската и на полицијата...

Стана практика секој испукан куршум во воздух да биде искористен и злоупотребен за постигнување политички цели. На таквите трикови наредна т.н.

Водач на бандата од Танушевци е 42-годишниот Џезаир Шаќири - Хоџа, роден токму во тоа село. Своевремено, во екот на кризата во 2001 година беше командант на операциите на т.н. ОНА.

Во февруари 2001 година го зазеде Танушевци, а во август истата година и Арачиново. Контакттира со Мухамед ал Завахири, организаторот на Муџахедините од овој регион, а соработува и со Даут Харадинај, кој го координира муџахединскиот вод кој дејствува во рамките на 113. регионална бригада.



ЗАПЛЕНУВАЊЕ НА ДВЕ ПУШКИ ИЛИ ГЕРИЛСКА БИТКА?

Специјалните единици на МВР, при проверувањето на куќите во селото Танушевци, паднале во буквална заседа на бандата, која ја предводи поранешниот пратеник во македонското Собрание, Џезаир Шаќири, попознат како Хоџа. Веднаш по нивното влегување во селото бил отворен оган кој траел помалку од половина час. Полицијата била принудена на повлекување.



Оваа верзија е сосема поинаква од официјалната на МВР, во која се тврдеше дека станува збор за рутинска операција за пронаоѓање на скриеното оружје во овој реон. По добивањето на информациите дека во Танушев-

ци има престрелки, вооружена група од соседното село Дебалде, кое се наоѓа на косовска територија, тргнала во помош на луѓето на Хоџа. Специјалците се повлекле пред нивното пристигнување. Возилата на македонската единица биле оштетени од куршумите на терористичката герила.

Дали и зошто Министерството за внатрешни работи ги крие овие факти од јавноста? СДСМ изрази сомневање за вистинитоста на презентираните информации околу случајот. Затоа ли опозицијата ги побара снимките од Танушевци?

Во декември 2001 година бил извршен атентат врз Хоџа во близина на Витина, при што биле испукани 7 куршуми. Го пренеле во американскиот воен камп "Бондстил". Се шпекулираше со негова смрт, но УНМИК набрзо го демантира тоа. Се верува дека атентатот е поврзан со проневера на голема сума пари од фондот "Татковината повикува". По извршени три операции тој закрепнал и се впуштил во политичките води.

Од јули 2001 година ставен е на црната листа на Европската унија.

Денес повторно е во Танушевци. Бара извинување од полицијата за акцијата од крајот на минатиот месец. Никој не смее да го гибне неговото Танушевци.

Македонија

меѓународна заедница уште пред десеттина години, па сега сè тоа и нам и на неа ни се враќа како бумеранг. Западот веруваше во обликот на тероризмот кој се практикуваше на Балканот и на еден индиректен начин го поддржа како на Косово, така и во Македонија, но и во Прешевската долина. Правилото "не му верувај на ѓаволот", Западот не знаеше докрај да го протолкува и не го спозна неговото наравоучение.

Затоа денес може од контрола да излезат и само двајца криминалци и да прават неред како за двесте хохштаплери. И повторно никој не може да им застане на патот. Тие се заштитени како во национален парк, тие имаат свои луѓе во власта, делумно ги спроведуваат постапките по нарачка на некој од извршната или од законодавната власт зашто му притребало нешто повеќе од моментниот однос со посилниот коалиционен партнер. Одамна се прочитани таквите проекти на самонаречените сили за интеграција на етничките заедници во Македонија. Проблемот е што



КОЈ КОМУ СТОИ НА ОПАШКАТА, КФОР НА КРИМИНАЛЦИТЕ ИЛИ ОБРАТНО?

"Причината зошто ДПА се закани дека ќе ја напушти Владата е да се стават под сенка настаните од Танушевци. Предизвикувајќи вештачка криза, ДПА се обиде да ја прикрие вистинската криза предизвикана од полициските експедиции кои упаднаа во пограничното село Танушевци.

Судејќи според изјавите и настаните кои следуваа по полициската операција, не е тешко да се заклучи дека жителите на Танушевци беа жртви на ривалството меѓу структурите на ДПА и на ВМРО-ДПМНЕ внатре во Министерството за внатрешни работи, околу тоа кој ќе се покаже појак во обидот за дисциплинирање на албанското население во пределот на Танушевци".

**Ермира Мехмети,
портпарол на ДУИ**

на границата меѓу Косово и Македонија. Одамна е јасно дека тие не се согласуваат со спогодбата меѓу Белград и Скопје, па бараат нивните имоти да не бидат поделени во две држави. Групите кои оперираат во тој регион се водени и од перспективата да се направи нов договор за границата кој секако треба да оди во корист на косоварите.

Непознато е само дали и групата на Џезаир Шаќири, која одамна е укотвена во селските куќи на Танушевци, е ставена во функција на косовските барања. Спорни се околу 2.500 хектари површина, за која косовските жители сметаат дека им припаѓа ним, а не на Македонија. Иако беше понудена спогодба меѓу двете страни за непречено работење на нивите, кои се на македонска територија, сепак радикалните струи го поттикнаа месното население да не се согласува со такво решение. Нерешеното прашање може да претставува голем проблем кој би се појавил при демаркацијата на граница, па не се исклучени ниту инциденти доколку една од страните не попусти.

А, за попуштање на македонската страна и нема рамен. Уште сега сметаат дека проблемот е решен со отстапувањето на територијата на косоварите. Само да немаме проблем, само да не ни свирнат некој куршум покрај уши. Заради преголемата мекост која ја имаа досегашните и актуелните македонски власти уште долго ќе ни се случуваат "банди" во Танушевци, Кондово, Липковско и сл.

тие наоѓаат поддршка за тоа од западниот свет или ако не поддршка, тогаш барем нема осуда за таквото практикување на политичките процеси.

Како што тргнале работите ќе се добие впечаток дека некому од посилната хемисфера му одговараат таквите типови и му се потребни за долгорочно држење на Балканот во статус кво состојба кога се во прашање безбедносните прилики. Отсекогаш е јасно дека хох-

штаплерите можат да бидат помагани само од хохштаплери.

КОЈ ЌЕ ЈА ЦРТА ГРАНИЦАТА?

Затегнатата состојба околу Танушевци доаѓа како резултат и на сè уште незадоволените барања на жителите од ова подрачје за поинакво исцртување